



ХЕВРОН - НАЈСТАРИОТ ГРАД ВО ВЕТЕНАТА ЗЕМЈА

Патот за Хеврон минува низ Јудејскиот планински венец. Во овој предел Давид ги пасел своите стада:

"Бев најмал од браќата свои и најмлад во домот на таткото мој; ги пасев овците на татко ми. Рацете мои направија цитра, прстите мои го нагласуваа псалтирот. И кој да го известил мојот Господ? Но, самиот Господ, Самиот Он ме слушна. И испрати известител Свој, ме зеде од татковите овци и ме помаза со елеј на Своето помазание". (Псал. 150, 1-4)

По смртта на царот Саул, Давид дошол во градот Хеврон, каде што племето на Јуда го признало за цар.

Хевронскиот предел е значаен заради повеќе важни настани, кои се забележани во Библијата:

По патот за Хеврон, Светото семејство, Богородица со малиот Христос и со Јосиф, побегнало во Египет.

смокви, калинки и друго јужно овошје и дрвја.

Хеврон е еден од најстарите градови во земјата. Се наоѓа меѓу два јудејски рида. Тоа е убаво гратче со куќи сидани од бел камен. Во него живеат Арапи-муслимани, но и Евреи. Градот е познат по производство на стакло. Синото Хевронско стакло е популарен сувенир за туристите.

Според Библијата, Хеврон бил дом на една раса гиганти - луѓе огромни по раст.

"Земјата која ја изодевме, за да ја разгледаме, е земја која ги голта своите жители, и сите, кои ги видовме на неа, се многу поголеми. И та-

"Земјата која ја изодевме, за да ја разгледаме, е земја која ги голта своите жители, и сите, кои ги видовме на неа, се многу поголеми. И таму видовме исполини, од родот Енахов; ние пред нив изгледавме како скакулци, такви бевме и во нивните очи".

(Броеви 13-33-34)

Старото име на Хеврон е Кирјат Арба, што значи Градот на Четворката (сојуз на 4 соседни населби). Градот бил и престолнина на Давидовото кралство пред Ерусалим, седум години. Поглаварите на северните племиња овде му се поклониле на Давид и го признале за цар.

Поранешната конструкција на градот, која била изградена од Ирод, била проширена од Крстоносците, а украсена од Мамелуците.

Хеврон е свет за муслиманите, како што е и за Евреите, бидејќи муслиманите се сметаат себеси за потомци на Авраам (Abraham). На арап-

Најпечатливата градба во Хеврон е Гробницата на Патријарсите - светите луѓе од Стариот Завет. Таа гробница се наоѓа во пештера позната како Макпелска пештера. Оваа гробница, која Арапите ја нарекуваат Харам ел Кхалил (Haram el Khalil) е изградена на камено плато. Гробницата со Макпелската пештера во неа е долга околу 60 метри, а широка околу 30 м. Овде Авраам ја погребал жена си Сара, а кога тој умрел го погребале веднаш до неа. Исак и Ребека, Јаков и Леа, исто така, тука се погребани. Во свое време оваа пештера ја купил Авраам (Abraham) од Ефрон, кој му припаѓал на племето Хитити и таа станала негова семејна гробница:

"И Авраам, откако го ислуша Ефрона, му го измери среброт, кое го покажа тој пред синовите Хетеови, четиристотини сикли сребро, како што врвеше тогаш меѓу трговците. И нивата Ефронова

"ГРАДОТ НА ЧЕТВОРКАТА" Е "ПРИЈАТЕЛОТ НА БОГА"

■ Пишува: аџика Живанка ФИЛИПОВСКА

ХЕВРОНСКАТА ОБЛАСТ

Исто така, познато е дека за време на Макавеите тука се воделе херојски борби.

Одамна позната по својата плодност, Хевронската област ги инспирирала следбениците на Мојсие да ја опишат Ветената земја (Светата земја), како "од неа да тече мед и млеко". Пределот околу Хеврон е овоштарски. Засаден е со маслинки, лозја,

"И Авраам, откако го ислуша Ефрона, му го измери среброт, кое го покажа тој пред синовите Хетеови, четиристотини сикли сребро, како што врвеше тогаш меѓу трговците. И нивата Ефронова во Макпела спроти Мамре, нивата и во пределите наоколу, станаа сопственост на Авраам пред синовите Хетеови, пред сите кои влегуваа во тој град".

му видовме исполини, од родот Енахов; ние пред нив изгледавме како скакулци, такви бевме и во нивните очи".

ски јазик Хеврон е познат и како "Ел Кхалил" (Пријател на Бога), име кое му е дадено на Авраам.

ва во Макпела спроти Мамре, нивата и во пределите наоколу, станаа сопственост на Авраам пред синовите Хетеови, пред сите кои влегуваа во тој град". (1. Мој. 23, 16-18)

Всушност, оваа гробница е меѓу најсветите еврејски и муслимански светилишта. Денес и муслиманските и еврејските верници се собираат во Харам Ел-Кхалил, каде што се наоѓаат гробовите на патријарсите. Денес тој свет простор е поделен на еврејски и на муслимански дел.



АВРААМОВИОТ ДАБ

Во пределот наречен Мамре, а во близина на Хеврон, се наоѓа Авраамовиот бунар. Во овој предел се откриени остатоци од базиликата на цар Константин од IV век. Овде има еден руски манастир. Во неговиот двор се наоѓа многу стар даб, наречен Мамвриски или Авраамов даб. Се вели дека дабот е тука уште од времето на Ав-

"Потоа му се јави Господ кај дабот Мамре, кога седеше пред вратата од шаторот свој, на гладнина. Откако ги крена очите свои, виде Троица мажи како стојат спроти него. Откако ги виде, им притрча во пресрет пред вратата на шаторот свој, и им се поклони доземи. И рече: 'Господи, ако сум нашол милост пред Тебе, немој да го одминеш слугата Свој!'. Тој, во овие тројца патници, Го препознал Господ (Света Троица).

ПРЕСВЕТА ТРОИЦА

раам и Сара (околу 1850 година пред Христа). Тука бил нивниот шатор. Стеблото на Авраамовиот даб е многу дебело, но суво и веќе труло. Вчудоневидува тоа што неговите гранки сè уште се лиснати. Ова важно место за целиот христијански свет е заградено со заштитна железна-решеткаста ограда. Тука Господ му се јавил на Авраам:

"Потоа му се јави Господ кај дабот Мамре, кога седеше пред вратата од шаторот свој, на гладнина. Откако ги крена очите свои, виде Троица мажи како стојат спроти него. Откако ги виде, им притрча во пресрет пред вратата на шаторот свој, и им се поклони доземи. И рече: 'Господи, ако сум нашол милост пред Тебе, немој да го одминеш слугата Свој!'. Тој, во овие тројца патници Го препознал Господ (Света Троица). Им се поклони и ги угостил. Господ му рекол на Авраам дека догодина неговата жена Сара ќе роди син. Сара се насмеала во себе велјќи: "Вистина ли е дека ќе родам кога сум остарена?" Господ му рекол на Авраам: "Има ли нешто невозможно за Господа?" И навистина, Сара родила син и му ставиле име Исак.

Пред да замине од нивниот дом, Господ му рекол на Авраам дека ќе ги запали градовите Содом и Гомор, заради тешките гревови на луѓето кои живееле во нив. И навистина овие градови се запалени со сулфурен дожд и оган.

Рускиот манастир и црквата "Света Троица" - Во 1868 година, покрај стрмен рид, недалеку од стариот даб, се подигнати руски манастир и црквата "Света Троица". Оваа црква, посветена на Господ (Света Троица), не е многу голема. Во неа се наоѓаат единствениот во светот иконостас, посветен на праотецот Авраам, на Исак и на Јаков, како и иконата и моштите на Св. Игнатиј.

Со благослов на Неговото Високо Преосвештенство Митрополит Европски г. Горазд